

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.193 од 06.11.2015 година

Член 1

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14 и 147/15), во членот 37 став (1) зборовите: „членот 35 став (1)“ се заменуваат со зборовите: „членот 35-а став (1)“.

Во ставот (2) зборовите: „членот 35 став (1)“ се заменуваат со зборовите: „членот 35-а став (1)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за што овластеното правно лице од членот 35-а став (1) од овој закон определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот од ставот (1) на овој член.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) На одговорното лице од ставот (2) на овој член за секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што овластеното правно лице од членот 35-а став (1) од овој закон донесува решение.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„За полагање на испитот од ставот (1) на овој член може да се одржат најмногу четири испитни сесии во годината.“

Член 2

Во членот 37-а став (2) се менува и гласи:

„Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Управата за сигурност во железничкиот систем, веб страницата на овластеното правно лице од членот 35-а став (1) од овој закон и Јавниот радиодифузен сервис.“

По ставот (5) се додаваат четири нови става (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(6) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.

(7) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(8) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(9) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Управата за сигурност во железничкиот систем најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија.“

Член 3

Во членот 37-б став (6) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот од членот 37 став (1) од овој закон во траење од три години, за што Управата за сигурност во железничкиот систем донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Член 4

Во членот 37-љ став (2) зборовите: „еднаш годишно“ се заменуваат со зборовите: „двапати годишно“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања, Комисијата од ставот (1) на овој член одлучува најмалку 30% од прашањата да бидат изменети или целосно отстранети и замениети со нови од базата на прашања.“

Член 5

Во членот 37-м став (2) во втората реченица по зборовите: „учествува и“ се додаваат зборовите: „претстваник од Владата на Република Македонија и“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (2) на овој член се состанува по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот утврдени во овој закон, за што доставува извештај до директорот на Управата за сигурност во железничкиот систем.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) На членовите на комисијата од ставот (2) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што органот за сигурност донесува решение.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 6

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:

„Член 52-а

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице од членот 37 став (2) од овој закон кое ќе дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот од членот 37 став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот согласно со членот 37-а став (6) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на наведената веб страницата од членот 37-а ставот (3) од овој закон, како и доколку не ја постави снимката од целиот испит на наведената веб страница согласно со членот 37-а став (3) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на членот на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 37-б став (8) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 37-б ставови (4) и (5) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 37-б ставови (2) и (3) од овој закон.

(7) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој го полага испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку постапува спротивно на членот 37-б ставови (2) и (3) од овој закон.

(8) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на комисијата од членот 37-м став (2) од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот од членот 37 став (1) од овој закон, а тоа не го констатираат во извештајот до директорот на Управата за сигурност во железничкиот систем.“

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот систем.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.